

## Записник од Бизнис иновативен форум

[www.business-innovation-forum.com](http://www.business-innovation-forum.com)

23.01.2015 – Скопски Саем

Во рамките на Business innovation forum 22-25 Јануари, во организација на Општина Гази Баба, на Скопскиот саем се одржа овој настан на тема “Економски развој и креирање на можности за вработување за 2015-2020, преку регионална меѓусекторска соработка и поддршка на бизнис иновации”, каде дел од панелистите беа странски гости, кои пренесоа дел од своето искуство. Во продолжение следат збелешки од дискусиите:

### Панел 1

#### Панелист бр. 1 – Љупка Митриноска – Фонда за Иновации на Македонија

- Презентирање на програмата - Кофинансирање со грантови
- Микро, мали и средни претпријатија
- Финансиска поддршка
- ЕУ фондови

#### Панелист бр. 2 – Joe Greaney – Директор на WestBIC - Ирска

- Ирска е пример за привлекување на FDI – (Странски директни инвестиции)
- Започнувајќи во 1970тите години, започнувајќи од нула, преку градење на едукативниот систем, со давање акцент на едукацијата и организацијата, Ирска успела да ги привлече големите компании да ги донесат нивните главни седишта во Ирска
- Fishing ground – 1987 Innovation centre (со факултетот како главен поддржувач)

#### Панелист бр. 3 – Juan Manuel Revuelta – Директор на Finnovaregio и поранешен Градоначалник на Валенсија

- Отварање на сектор за иновации во склоп на општината
- Спроведен пилот проект – Иновативна индустрија, каде биле регистрирани 60 организации. Фокусот е ставен на финансирање, обезбедување на локации (згради, канцеларии), како и следење на процесот.
- Бариери кои постојат во Македонија, за развој на иновации, правна рамка за инвестирање во Македонија, правна сигурност. Barriers in Macedonia for innovation

#### Прашање од публика до Joe Greaney

Што треба да направат универзитетите во Македонија?

- Буџет за едукација
- Диалог со секој индустрија, каде што би се согледале потребите за ордедени кадри и би се направило предвидување на подолг рок.

## **ПАНЕЛ 2 – Компани во ОГБ**

### **Панелист бр. 1 – Никола Ветацокоски (Виталија)**

- Воведување на нутриционизам во Македонија– 1990, со отварање на Спрецијализирани продавници. Првата била мала продавница за здрава храна со еден вработен, а во 1996 отварање на Vitalia
- Преку едукативни текстови направиле промоција на нутриционизмот, а потоа со сопствено производство и квалитет, суровини од Македонија, со што добиле конкурентни производи со достапна цена. Содавајќи тим кој ги следи светските трендови и развива иновативни производи, го достигнале своето место на пазарот во меѓународни рамки
- Развојот е темел на иновацијата

### **Панелист бр. 2**

#### **Богослав Ангелески – Ариње метал**

- Регистрирани од 1992, како семејна фабрика
- Започнал со сопствено стекнато знаење од МЗТ и со заем
- Започнал со трговија и пола изработка
- Квалитет и добра услуга
- Работење според ТИФ стандардите од Германија
- Присуствување на многу значајни манифестации
- Најиновативни машини
- Едукација

### **Панелист бр.3**

#### **Марта Наумовска Грнчарова – Завар**

- Постои од 1988
- Семејна компанија
- Почеток во 1988
- Воведување на свои производи во '90год
- Развиваат повеќе од 300 машини
- Соработка со странски компании

- 2003 – Завар Дизајн се роди брендот
- Вложување во стандарди со човечки ресурси
- 80% извоз

#### **Панелис бр. 4**

##### **Baybars Altuntas – ТВАА, Турција**

- Што се смета за иновација, што е инвенција? Доколку не се продава на пазарот, инвентивниот производ не може да стане иновација
- Иновациите задоволуваат одредена потреба во јавноста , при што задачата на претприемачот е да го однесе производот до пазарот и да го продаде.
- Бизнес ангелите поседуваат финансии и имаат мрежа на контакти, кои делуваат како сектор за богатство кои ги поддржуваат иновациите на бизнис секторот
- Мали start up компании кои вработуваат тројца луѓе во првите 3 месеци, а во текот на годината треба да стигнат до бројка од 10 луѓе.
- Организирани обуки за претприемачи, кои ги посетуваат над 10.000 луѓе годишно, сопственици и менаџери на МСП

#### **Панелист бр. 5**

##### **Златко Сирета - Фондација за земјоделие**

- Рурален бизнис инкубатор
- Јавна институција, советодавни услуги, рурални...
- Практична помош на пилот фирми
- Агробизнис иновации
- Ресурсен центар
  - ❖ Начела:
    - Научни истражувања
    - Иновација
    - Едукација
    - Финансирање

### **ПАНЕЛ 3**

#### **Панелист бр.1**

##### **проф. д-р Димитар Трајанов - ФИНКИ**

Што прават факултетите во однос на инвестициите?

- Насочување на образованието според потребите на компаниите во Македонија и странство.
- Потпишување на договори со компаниите.
- Практиката на прво место.
- Реализирани повеќе од 200 проекти со универзитетски средства.
- Неколку проекти финансирани од НАТО.
- Учество на врвни меѓународни конфереции
- Недостаток на компонентата за патентирање на идеи
- Отворен повик за магистранти и докторанти за конкретни проекти

## **Панелист бр.2**

**проф. д-р Константин Димитров**

Дали стопанството е задоволно од нашето образование?

- Во секторот за енергетика има капацитет.
- 80% од финансиите се од проекти од странство.
- Целта е нашите средства да се истакнат во странство.
- Промена на принципот на работа и движењата во стопанството.
- Да се задржат нашите образовни кадри.
- Во Македонија е потребна добра реализација.

## **Панелист бр.3**

**prof. d-r Juan Miguel Revuelta**

- Кај нас во Валенсија , Брисел и цела Европска Унија дипломата не значи ништо и најбитно е знаењето.
- Студентите имаат рок до кога можат да дипломираат .
- Во рамките на хоризонт 2020, потребно е да се откријат пречките од бизнисот и културолошките пречки. - И корупцијата се смета како пречка.
- Брисел може да финасира проекти за цел на универзитетите во Македонија.
- Имаме доста идеи за кои се потребни бизнис ангели да ја поддржат таа идеја.
- Според хоризонтот 2020 да не се влегува во конзорциум ако недостасува финансиска подготвеност.
- 85% патенти се складирани во постојните банки за патенти кои ги има во Валенсиа.

## ПАНЕЛ 4

### Панелист бр.1

**prof. d-r David Tee – Директор на EBN, сектор за членки- Презентација**

- Членови:  
155 EU | VIC  
60 асоцијации
- Типови  
151 иновативни центри\инкубатори  
18 универзитети \ истражувачки центри
- EBN главни услуги
  - EU | VIC Сертификација
  - Лабараторија за проекти
  - Интернационални центри
  - Вмрежување
- EU|VIC
  - Сертифицирање
  - Трговски марки
  - Системи за квалитет
  - Бенчмаркинг
  - Алатки и ресурси
  - Трансфери на знаење
  - Консултантски услуги
  - EU I VIC Експерти
  - Публикации

[www.ebn.eu](http://www.ebn.eu)

[david.tee@ebn.eu](mailto:david.tee@ebn.eu)

### Панелист бр. 2

**проф. д-р Миле Станковски ФЕИТ**

- Платформа за кризни делови
- Се што е локално да се реплицира во регионот
- Развој на зелена апликација

### **Панелист бр. 3**

**prof. d-r Joe Greeney - Директор на WestBIC - Ирска -Презентација**

- Лиценцирани од Европската комисија
- Глобален стандард за квалитет
- Акредитирани од ревизијата за квалитет во повеќе од 150 селектирани Бизнес инновативни центри во ЕУ
- Заедница на Европската унија
- 1994 – Инкубациска инфраструктура

26.01.2015, Скопје

Изработил: Лидија Крстеска